

## ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА

за полагање на приемниот испит за запишување на Архитектонскиот факултет Скопје  
(тест за утврдување склоност за студирање архитектура)

Со цел најсоодветна и најквалитетна подготовка на заинтересираните кандидати за полагање на приемниот испит за запишување во прва година на интегрираните петгодишни студии по архитектура од прв и втор циклус, Архитектонскиот факултет Скопје традиционално организира - **подготвителна настава**.

Во подготовката и реализацијата на подготвителната настава учествува академскиот кадар на Архитектонскиот факултет Скопје. Учеството на подготвителната настава на кандидатите заинтересирани за запишување на Архитектонскиот факултет не е задолжително, но претставува **најквалитетен начин на подготовка за полагањето на приемниот испит**, односно полагањето на Тестот за утврдување на склоноста за студирање архитектура.

Оваа година подготвителната настава ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот, големата сала и училниците на Архитектонскиот факултет Скопје.

Подготвителната настава ќе трае 6 дена, а ќе се реализира во три дела: (1.) 10 часа, односно 5 термини по 2 часа предавања, (2.) 10 часа односно 5 термини по два часа вежби на кандидатите на поставени задачи, (3.) демо тестирање, односно симулација на полагање на приемниот испит.

**Подготвителната настава ќе се одржува од 27 јуни до 1 јули 2022 година.**

Предавањата ќе се одржуваат од **27. јуни до 1. јули 2022 година (понеделник до петок)**, со почеток во **10:00 часот** во амфитеатарот, а вежбите во големата сала и училниците на АФС со почеток во **12:00 часот**. Демо тестирањето ќе се одржи во сабота на **2. јули 2022 година со почеток во 10:00 часот** во просториите на АФС.

За учество на подготвителната настава, заинтересираните кандидати е потребно:

- (1.) **да пополнат ПРИЈАВА;**
- (2.) **да извршат уплата од 11.000,00 денари на налог ПП50**  
најдоцна до понеделник, 20. јуни 2022 год., на следната жиро сметка:

Назив на примачот:	<b>Буџет на РМ, Архитектонски факултет, Скопје</b>
Банка на примачот:	<b>Народна банка на РМ, Скопје</b>
Број на сметка:	<b>10000000063095</b>
Сметка на буџ. корисник:	<b>1600104200 – 788 – 12</b>
Приходна шифра и пр.:	<b>725939 – 41</b>

- (3.) **Пријавата и скен или фотографија од уплатницата да испратат на електронската адреса: [studentskaslužba@arh.ukim.edu.mk](mailto:studentskaslužba@arh.ukim.edu.mk)**